

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ЈАВЕН ПОВИК

ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ЕЛЕКТРОПРЕНОСНИОТ СИСТЕМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА 2018 ГОДИНА

С о д р ж и н а:

Дел I Инструкции за понудувачите

- 1. Општи информации**
- 2. Способност на понудувачите**
- 3. Појаснување, измена и дополнување на документацијата за јавен повик**
- 4. Подготовка и поднесување на понудите**
- 5. Отворање и евалуација на понудите**
- 6. Доделување на договорот за набавка по јавен повик**
- 7. Модел на договор**
- 8. Поништување на постапката**

Дел II Технички спецификации

Дел III Образец на понуда

- 1. Општ дел**
- 2. Прилози**

I. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПОНУДУВАЧИТЕ

1. ОПШТИ ИНФОРМАЦИИ

1.1 Дефиниции

1.1.1 Одредени поими употребени во оваа документација за јавен повик за обезбедување на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во електропреносниот систем на Република Македонија го имаат следново значење:

- „Договор за набавка“ е договор од финансиски интерес склучен во писмена форма меѓу АД МЕПСО од една страна и понудувачот од друга страна, а чиј предмет е Испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година, што претставува предмет на договорот;
- „документација по јавен повик“ е збир на документи, информации и услови кои претставуваат основа за изготвување, доставување и оценување на пријавата за учество, односно понудата;
- „Техничка спецификација“ е збир на технички услови, прописи, препораки и стандарди со кои детално се дефинираат минималните барања од технички аспект;
- „Понудувач“ е секое правно лице кое на пазарот нуди стоки, услуги или работи;
- „Понуда“ е предлог од понудувачот изготвен врз основа на документацијата за јавен повик и претставува основа за доделување на договорот за набавка по јавен повик;
- „Техничка понуда“ е дел од понудата со која се докажува исполнувањето на поставените технички барања и услови од документацијата за јавен повик;
- „Финансиска понуда“ е дел од понудата во кој се содржани понудените цени согласно со условите од документацијата за јавен повик;
- „Продавач“ е понудувач кој склучил договор за набавка по јавен повик;
- „Евалуација на понуда“ е оценка на поднесена понуда во постапката за доделување на договор за набавка по јавен повик;
- „Прифатлива понуда“ е понуда која е поднесена во утврдениот рок и за која е утврдено дека во потполност ги исполнува сите барања од документацијата за јавен повик и техничките спецификации и одговара на сите критериуми, условите и евентуалните барања за способноста на понудувачите;
- „Писмено или во писмена форма“ е секој израз кој се состои од зборови или бројки кои можат да се прочитаат, умножат и дополнително да се соопштат, како и информации кои се пренесуваат и чуваат со помош на електронски средства под услов сигурноста на содржината да е обезбедена и потписот да може да се идентификува.

1.2 АД МЕПСО

1.2.1 АД МЕПСО е Оператор на електропреносниот систем на Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем на Македонија во државна сопственост Скопје (АД МЕПСО), со седиште на адреса: ул. Максим Горки бр. 4 1000 Скопје Р. Македонија, интернет адреса: // www.mepso.mk //

1.2.2 Лице за контакт кај АД МЕПСО е:

- за техничкиот дел, Дарко Докузовски,
тел +389 (2) 3 149 839, mob: +389 71 229 430 e-mail darkod@mepso.mk

- за комерцијалниот дел, Ставре Лега
тел +389 (2) 3 149 021, e-mail stavrel@mepso.com.mk

1.3 Предмет на договорот за набавка по јавен повик

1.3.1 Предмет на договорот е: Испорака на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во електропреносниот систем на Република Македонија во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година.

1.3.2 Времетраењето на испораката на електрична енергија по јавен повик е во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година.

1.4 Применливи прописи

1.4.1 При подготовка на својата понуда, понудувачот треба да ги има предвид важечките прописи од областа на даноците и другите јавни давачки, работните односи, работните услови и заштитата при работа, енергетиката и облигационите односи. Сите прописи може да се најдат во соодветните изданија на Службен весник на Република Македонија. Дополнителни податоци во однос на важечките прописи од горенаведените области, понудувачот може да добие од Управата за јавни приходи, Царинската управа и Министерството за финансии (за даноците и другите јавни давачки), Министерството за труд и социјална политика (за работните односи, работните услови и заштитата при работа), од Министерството за економија (за енергетиката) и од Министерството за правда (за облигационите односи).

1.5 Извор на средства

1.5.1 Средствата за реализација на договорот за набавка по јавен повик кој е предмет на оваа постапка се обезбедени од Финансискиот план во 2018 година.

1.6 Право на учество

1.6.1 Право на учество на јавниот повик има секое заинтересирано домашно и странско правно лице - понудувач регистрирано во согласност со националните законски прописи, при што поседуваат валидна лиценца (производство на електрична енергија или трговија со електрична енергија или снабдување со електрична енергија) и ЕИС код издадени од соодветен државен орган и кое подигнало документација за јавен повик од АД МЕПСО.

1.6.2 Понудувачот во рамките на иста постапка за доделување на договор за набавка по јавен повик може да учествува само во една понуда. Сите понуди ќе бидат отфрлени ако понудувачот учествува во повеќе од една самостојна и/или како член во групна понуда.

1.6.3 Понудувачот е одговорен пред АД МЕПСО за извршување на договорот за набавка по јавен повик.

1.6.4 Лицата кои учествувале во изработка на документацијата за јавен повик не смеат да бидат понудувачи во постапката за доделување на договорот.

1.7 Трошоци за поднесување на понуда

1.7.1 Понудувачот ги сноси сите трошоци поврзани со подготовката и со доставувањето на понудата. АД МЕПСО не е одговорен за тие трошоци без оглед на водењето и на исходот од постапката за доделување на договор за набавка по јавен повик.

1.8 Критериум за доделување на договорот за набавка по јавен повик

1.8.1 Критериум за доделување на договорот за набавка по јавен повик е **најниска цена и ќе се применува за секој месец одделно**. За продавач, односно за продавачи ќе бидат избрани оние понудувачи кои ќе понудат најниска цена за месецот / месеците, а чија понуда претходно е оценета како прифатлива.

1.8.2 Доколку за одреден месец се јават две или повеќе понуди со иста цена, во тој случај преостанатата количина на електрична енергија за соодветниот месец ќе се подели пропорционално на понудените количини на електрична енергија за соодветниот месец во однос на простанатиот дел, а понудувачите се должни да ги прифатат вака одредените и доделените количини на електрична енергија.

1.9 Спречување на судир на интереси

1.9.1 За спречување на судир на интересите во постапките за доделување на договори за набавки по јавен повик соодветно се применуваат одредбите од Законот за спречување судир на интереси.

1.10 Начин на комуникација

1.10.1 Секое барање, информација и известување во постапката се испраќаат во писмена форма или преку електронски средства и тоа скенирани.

1.10.2 Начинот на поднесување на понудата е утврден во точка 4 од Инструкциите за понудувачите.

2. СПОСОБНОСТ НА ПОНУДУВАЧИТЕ

2.1 Начин на докажување на способноста

2.1.1 Со понудата понудувачот задолжително треба да достави придружна документација со која ќе ги докаже:

- личната состојба,
- способноста за вршење професионална дејност,
- економската и финансиска состојба,
- техничката способност.

2.1.2 Бараната документација се поднесува во оригинал или во копија заверена од понудувачот со печат и со потпис на одговорното лице, со назнака “Верно на оригиналот“.

2.1.3 При проверката на комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот и при евалуација на понудата, комисијата може да побара понудувачите да ги појаснат документите, доколку не станува збор за значителни отстапувања од бараната документација.

2.1.4 Бараното објаснување понудувачот го доставува во писмена форма во рокот кој го определил АД МЕРСО.

2.1.5 После отварањето на понудите, никакви промени во Образецот на понудата не смеат да се бараат, нудат или да се дозволуваат од страна на комисијата за евалуација или од понудувачот.

2.2 Лична состојба

2.2.1 АД МЕРСО ќе го исклучи од постапката за доделување на договор за набавка по јавен повик секој понудувач:

- на кој во последните 5 години му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- кој е во постапка на стечај или во постапка на ликвидација;
- кој има неплатени даноци, придонеси и други јавни давачки, освен ако на понудувачот му е одобрено одложено плаќање на даноците, придонесите или другите јавни давачки во согласност со посебните прописи и истите редовно ги плаќа;
- на кој му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно приватно партнерство;
- на кој му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност;
- кому му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност и
- кој дава лажни податоци или не го доставува податоците што ги барал договорниот орган.

2.2.2 За докажување на својата лична состојба, економскиот оператор ги доставува следниве документи:

- Изјава на економскиот оператор дека во последните 5 години не му била изречена правосилна пресуда за учество во злосторничка организација, корупција, измама или перење пари;
- Потврда дека не е отворена постапка за стечај од надлежен орган;
- Потврда дека не е отворена постапка за ликвидација од надлежен орган;
- Потврда за платени даноци, придонеси и други јавни давачки од надлежен орган од земјата каде економскиот оператор е регистриран;
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно-приватно партнерство,
- Потврда од Регистарот на казни за сторени кривични дела на правните лица дека не му е изречена споредна казна привремена или трајна забрана за вршење на одделна дејност и
- Потврда дека со правосилна пресуда не му е изречена прекршочна санкција - забрана за вршење на професија, дејност или должност, односно привремена забрана за вршење одделна дејност.

2.2.3 Изјавата од алинеја 1 од подточка 2.2.2 ја изготвува и потпишува самиот економски оператор и истата не мора да биде заверена од надлежен орган.

2.2.4 Потврдите дека не е отворена постапка за стечај и постапка за ликвидација, како и потврдите од регистарот на казни за сторени кривични дела ги издаваат надлежни органи во земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на овие потврди е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.5 Потврдата за платени даноци, придонеси и други давачки ја издава надлежен орган од земјата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Управата за јавни приходи.

2.2.6 Потврдата од алинеја 7 од подточка 2.2.2 ја издава надлежниот орган во државата каде е регистриран економскиот оператор. Во Република Македонија надлежен орган за издавање на оваа потврда е Централниот регистар на Република Македонија.

2.2.7 Документите од потточка 2.2.2 не смеат да бидат постари од 6 (шест) месеци сметано од крајниот рок за доставување на понудите наназад.

2.2.8 Ако земјата во која е регистриран економскиот оператор не ги издава документите наведени во потточка 2.2.2 или ако тие не ги опфаќаат сите погоренаведени случаи, економскиот оператор може да достави изјава заверена кај надлежен орган.

2.3 Способност за вршење на професионална дејност

2.3.1 За да ја докаже способноста за вршење на професионална дејност, понудувачот треба да достави:

- **лиценца** со кој потврдува дека е регистриран за вршење на енергетска дејност (производство на електрична енергија или трговија со електрична енергија или снабдување со електрична енергија) и
- **документ за регистрирана дејност** за вршење на енергетска дејност како доказ дека е регистриран како правно лице за вршење на дејноста поврзана со предметот на договорот за набавка по јавен повик или доказ дека припаѓа на соодветно професионално здружение согласно со прописите на земјата каде што е регистриран.

2.3.2 Ако земјата во која е регистриран понудувачот не се издава **лиценца** за вршење на енергетска дејност, Понудувачот треба да достави Изјава во која ќе наведе дека во конкретната држава не се издава таков документ (лиценца).

2.4 Економска и финансиска состојба

2.4.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за набавка по јавен повик од аспект на неговата економска и финансиска состојба, понудувачот треба да ги исполнува следниве минимални услови:

- Целокупниот промет на понудувачот треба да биде најмалку два пати повисок од вкупната цена на неговата понуда дадена во Образецот на понуда, точка III.1.8, изразен во Евра, без ДДВ, кумулативно, во последните три финансиски години.

2.4.2 Доколку понудувачот ја врши дејноста во период помал од три години, минимален услов за утврдување на економската и финансиската состојба е понудувачот да го остварил прометот од потточка 2.4.1 во годините за кои постојат податоци.

2.4.3 Понудувачот го докажува исполнувањето на минималниот услов од потточка 2.4.1 или 2.4.2 со доставување на:

- извештај за билансот на состојбата заверен од надлежен орган, односно ревидиран биланс на состојба, или извадоци од извештајот за билансот на состојба во случаи кога објавување на билансот на состојба е пропишано со закон во земјата каде што понудувачот е регистриран или
- извод од целокупниот промет на претпријатието (податок од билансот на успех издаден од надлежен орган, односно ревидиран биланс на успех) и онаму каде што е соодветно, од прометот во областа која се покрива со договорот за набавка по јавен повик и тоа најмногу за последните три финансиски години за кои се расположливи ваквите информации во зависност од датумот на кој претпријатието е основано или започнало со работа и во зависност од достапноста на таквите информации.

2.4.4 Доколку билансите на состојба и успех биле предмет на комерцијална ревизија, понудувачот може да ги достави истите како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба без да бидат дополнително заверени од надлежен орган.

2.4.5 Доколку билансите на состојба и успех не биле предмет на комерцијална ревизија, понудувачот ги доставува истите заверени, односно издадени од надлежен орган како доказ дека го исполнува минималниот услов за утврдување на економската и финансиската состојба. Надлежен орган во Република Македонија е Централниот регистар на Република Македонија.

2.4.6 Економската и финансиската способност на понудувачот може да биде поддржана од друг субјект, без оглед на правните врски меѓу понудувачот и тој субјект, освен кога се работи за податоци од билансот на успех. Ако понудувачот ја докажува својата економска и финансиска способност повикувајќи се на поддршката од друг субјект, другиот субјект е должен да ја докаже поддршката со валиден доказ дека тој субјект ќе му ги стави на располагање на понудувачот соодветните финансиски средства и да ги достави доказите за исполнување на условите и критериумите наведени во точка 2.2 и 2.3. Во овој случај, учесникот кој дава поддршка нема право на предметниот јавен повик да учествува со своја понуда.

2.5 Техничка способност

2.5.1 За да се квалификува како способен за извршување на предметниот договор за набавка по јавен повик од аспект на неговата техничка способност, понудувачот треба да достави:

- Изјава потпишана од Понудувачот во која изјавува дека го прифаќа правото на Набавувачот да користи отстапување на моќност до $\pm 15\%$ од договорените моќности на месечно ниво, освен за Јануари 2018 година.
- Изјава потпишана од Понудувачот во која јасно се наведува дека Понудувачот неотповикливо ја признава својата целосна и исклучителна одговорност во гаранцијата на испораките на електричната енергија до местото на испорака.

3. ПОЈАСНУВАЊЕ, ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЈАТА ЗА ЈАВЕН ПОВИК

3.1 Појаснување на документацијата за јавен повик

3.1.1 Понудувачот може да побара појаснување на документацијата за јавен повик од АД МЕПСО, исклучително во писмена форма, најдоцна 3 дена пред крајниот рок за поднесување на понудите.

3.1.2 Појаснувањето АД МЕПСО ќе го достави до сите понудувачи што подигнале документација за јавен повик, без при тоа да се идентификува понудувачот што побарал појаснување.

3.2 Измена и дополнување на документацијата за јавен повик

3.2.1 АД МЕПСО го задржува правото најдоцна 3 дена пред истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, по свое наоѓање или врз основа на поднесените прашања за објаснување поднесени од страна на понудувачите, да ја измени или да ја дополни документацијата за јавен повик, за што веднаш ќе ги извести сите понудувачи што неа ја подигнале.

3.2.2 Во случај на измена на документацијата за јавен повик, АД МЕПСО може да го продолжи крајниот рок за доставување на понудата по барање на понудувачот (ако постојат оправдани причини) и да овозможи најмалку 3 работни денови за поднесување на понудите откако на понудувачите ќе им ги направи достапни појаснувањата/дополнувањата.

3.2.3 Во случај на продолжување на крајниот рок, АД МЕПСО е должен писмено да ги извести сите понудувачи што подигнале документација за јавен повик.

4. ПОДГОТОВКА И ПОДНЕСУВАЊЕ НА ПОНУДИТЕ

4.1 Содржина на понудата

4.1.1 Понудата треба да биде подготвена врз основа на оригиналната документација за јавен повик и се состои од следниве елементи:

- Пополнет образец на понудата;
- Документи за утврдување на личната состојба наведени во потточка 2.2.2 од документацијата за јавен повик;
- Документ за утврдување на способноста за вршење на професионална дејност наведен во точка 2.3.1 од документацијата за јавен повик;
- Докази за утврдување на економската и финансиската способност наведени во точка 2.4.3 од документацијата за јавен повик
- Докази за утврдување на техничката способност наведени во точка 2.5.1 од документацијата за јавен повик;
- Модел на договор;
- Гаранција за учество наведена во точка 4.6.5 од документацијата за јавен повик и
- Писмено овластување за претставникот на понудувачот.

4.1.2 Понудувачот задолжително треба да ги користи обрасците дадени во оваа документација за јавен повик при што тие мора да се пополнети без никакви измени на нивната форма и содржина, во спротивно понудата може да биде отфрлена како неприфатлива.

4.2 Јазик на понудата

4.2.1 Понудата и документите поврзани со понудата се доставуваат на македонски јазик, а банкарската гаранција на понудата и кореспонденцијата може да биде на македонски или на англиски јазик.

4.3 Цена на понудата

4.3.1 Понудата треба да содржи: единечната цена за 1 MWh електрична енергија изразена во ЕУР (заокружено на втора децимала), за секој месец одделно како и задолжително вкупната вредност за понудената количина на електрична енергија изразена во

ЕУР која ќе ги содржи сите трошоци до местото на предавање (да се пополни оригиналната табела на македонски јазик која се доставува како документација за јавен повик).

4.3.2 Понудената цена треба да ги вклучува сите трошоци и попусти до местото на испорака, и да биде искажана без данок на додадена вредност.

4.3.3 Цената на понудата се пишува со бројки и букви.

4.3.4 Ако цената на понудата е невообичаено ниска и во голема мера не е во согласност со проценетата вредност на набавката, АД МЕПСО од понудувачот ќе побара писмено објаснување за причините за таквата цена на понудата. Ако понудувачот не успее да објасни на писмено, кои се причините за таквата цена во рок од 2 дена од датумот на поднесеното барање, или пак ако Комисијата не ги прифати неговите причини, понудата ќе биде отфрлена.

4.4 Валута на понудата

4.4.1 Цената на понудата се изразува во Евра.

4.5 Период на важност на понудата

4.5.1 Понудите треба да важат најмалку 30 дена од денот на отворањето на првичните понуди, за чие времетраење понудата во сите нејзини елементи е обврзувачка за понудувачот. Понудата што важи за пократок период од предвидениот, АД МЕПСО ја отфрла како понуда што не одговара на условите.

4.5.2 Доколку АД МЕПСО процени за потребно може да побара од понудувачот продолжување на периодот на важност на понудата.

4.6 Гаранција за учество

4.6.1 Како дел од понудата понудувачот задолжително обезбедува гаранција за учество (гаранција на понудата) во износ од 3% од вкупната вредност (цена) на понудата без вклучен ДДВ, во форма:

- **банкарска гаранција.** За договорниот орган се прифатливи сите реномирани банки. Сите трошоци и провизии при обезбедувањето и проследувањето на банкарската гаранција се на терет на налогодавачот, или

- **депонирани средства** кои понудувачот ги депонира на следниов начин:

за домашни понудувачи: примач / корисник: АД МЕПСО, ул. Максим Горки бр.4, Скопје, со цел на дознаката: гаранција на понудата по јавен повик ЈП-01/2016, на една од жиро сметките на договорниот орган:

- бр. 200001086598648 кај Стопанска банка АД, Скопје, или

- бр. 530010100845304 кај Охридска банка АД, Охрид, или

- бр. 210059337810365 кај НЛБ Тутунска банка АД, Скопје, или

- бр. 320000000076830 кај Централна кооперативна банка АД, Скопје.

за странски понудувачи: примач / корисник: АД МЕПСО, ул. Максим Горки бр.4, Скопје, Р. Македонија, со цел на дознаката: гаранција на понудата по јавен повик ЈП-01/2016, со задолжително пополнување во полето за трошоци на банките за извршување на плаќањето: **“на терет на налогодавачот”** односно, **Details of Charges: “OUR”**, преку една од банките на договорниот орган, и тоа:

на девизна сметка бр.0010867318, SWIFT:STOVMK2X,

IBAN:MK07200001086731829 кај Стопанска банка АД, Скопје, или

на девизна сметка бр.1470100038307, SWIFT:OHRDMK22,

IBAN:MK07530901000383053 кај Охридска банка АД, Охрид, или

на девизна сметка бр.210300000358183, SWIFT:TUTNMK22, IBAN:MK

07210300000358183 кај НЛБ Тутунска банка АД, Скопје, или

на девизна сметка бр.320140002440228, SWIFT:CECBMK22, IBAN:MK

07320140002440228 кај Централна кооперативна банка АД, Скопје.

4.6.2 Гаранцијата треба да е поднесена во оригиналната форма. Копии не се прифаќаат. Гаранцијата мора да има рок на важност најмалку 14 дена од денот на истекот на важноста на понудата. Секоја понуда што не содржи гаранција за учество, или содржи гаранција за

учество која не е во согласност со условите во документацијата за јавен повик, ќе биде отфрлена од страна на АД МЕПСО како неприфатлива.

4.6.3 Гаранцијата на понудата на неуспешните понудувачи се враќа по склучување на договорот со најповолниот понудувач, на следниот начин:

- *гаранција дадена во форма на банкарска гаранција* се враќа лично во седиштето на купувачот или по пошта, на писмено барање на понудувачот и
- *гаранција дадена во форма на депонирани средства* се враќа, по добивање на писмени инструкции за поврат на истите, дадени од понудувачот. Сите трошоци при враќањето на средствата се на терет на понудувачот

4.6.4 Гаранцијата на понудата може да се наплати / се задржуваат депонираните средства, ако понудувачот:

- ја повлече својата понуда пред истекот на периодот на нејзината важност,
- не го потпише договорот или
- не ја обезбеди гаранцијата за квалитетно извршување на договорот.

4.6.5. Моделот на гаранцијата на понудата е даден во Прилог Д

4.7 Форма и потпишување на понудата

4.7.1 Понудата се поднесува во еден оригинален примерок, испишана со неизбришливо мастило и потпишана од одговорното лице на понудувачот или лице овластено од него. Доколку понудата ја потпишува лице овластено од одговорното лице на понудувачот, во прилог се доставува и овластување за потпишување на понудата потпишано од одговорното лице на понудувачот. Сите страници на понудата треба да се парафирани од лицето кое ја потпишува понудата.

4.7.2 Секое пишување врз претходен текст пополнет од страна на понудувачот важи само ако е потпишано или парафирано од лицето кое ја потпишува понудата. Секоја измена на оригиналниот текст од понудата е неприфатлива и истата нема да се евалуира.

4.8 Запечатување и обележување на понудите

4.8.1 Понуди можат да достават само понудувачи што имаат подигнато заверен примерок на документацијата за јавен повик од АД МЕПСО.

4.8.2 Понудувачот го приложува оригиналниот примерок на понудата со целокупната документација во запечатен внатрешен плик на кој се наведува полниот назив и адреса на понудувачот. Така запечатениот внатрешен плик се затвора во надворешен плик кој:

- е адресиран со точна адреса на АД МЕПСО;
- содржи информација за бројот на јавниот повик за поднесување понуда за набавка по јавен повик и датумот на кој е објавена;
- во горниот лев агол стои предупредување „Не отворај“, или „Do not open“, за да не се отвора пред времето и датумот за отворање на понудата.

4.8.3 Ако пликите не се запечатени и обележани како што се бара, АД МЕПСО не презема одговорност за нивно ненавремено и некомплетно пристигнување во неговата архива или за предвремено отворање на понудата.

4.9 Краен рок и место за поднесување на понудите

4.9.1 Краен рок за доставување на понудите е 07.12.2017 година во 11:00 часот (по локално време).

4.9.2 Понудите се поднесуваат на следнава адреса: Ул. Максим Горки бр. 4, 1000 Скопје, Р.Македонија, во архивата на АД МЕПСО, со назнака "За Јавен повик за поднесување понуда бр. ЈП-01/2017.

4.9.3 Понудата која е поднесена по истекот на крајниот рок за поднесување на понудите, се отфрла како задоцнета и истата ќе му биде вратена на понудувачот.

4.10 Алтернативни понуди

4.10.1 Во оваа постапка за доделување на договор за набавка по јавен повик не се дозволени алтернативни понуди.

4.11 Измена, замена и повлекување на понудата

4.11.1 Понудувачите можат да ги изменат, заменат или повлечат своите понуди по поднесување на понудата, под услов измените, замените или повлекувањата да се добиени во АД МЕПСО пред крајниот рок за поднесување на понудите наведен во точка 4.9.

4.11.2 Измените, замените и повлекувањата на понудите ќе бидат подготвени, ковертирани, обележани и доставени согласно точка 4.8, со тоа што ковертот соодветно ќе биде обележан со "измена", "замена" или "повлекување".

4.11.3 Понудата не може да биде изменета, заменета или повлечена по крајниот рок за поднесување на понудите предвиден во точка 4.9.

4.11.4 Повлекувањето на понудата во периодот помеѓу крајниот рок за поднесување на понудите и истекувањето на периодот на важност на понудата ќе резултира со наплатување на гаранцијата на понудата, согласно точка 4.6.4.

5. ОТВОРАЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА НА ПОНУДИТЕ

5.1 Отворање на понудите

5.1.1 Јавното отворање на понудите се врши во присуство на еден или двајца овластени претставници на секој од понудувачите, кои ќе одлучат да присуствуваат на отворањето. Овластените претставници на понудувачите на јавното отворање мораат да носат овластување потпишано од одговорното лице на понудувачот. Сите овластени претставници на понудувачите, присутни на јавното отворање, треба да потпишат евидентен лист.

5.1.2 **Јавното отворање ќе се одржи на 07.12.2017 година, во 11:00 часот (по локално време), во просториите на АД МЕПСО на ул. Максим Горки бр.4, Скопје.**

5.1.3 Комисијата има право да побара од понудувачите, пред јавното отворање на доставените понуди, процентуално намалување на понудената цена за вкупните количини на електрична енергија во писмена форма од овластениот претставник. Процентот на намалување ќе се примени на секој месец посебно во кој понудувачот доставил понуда и таа цена ќе биде предмет на евалуација.

5.1.4 Доставените понуди се отвораат јавно и тоа: една по една, со читање на името на понудувачот, при што се констатира дали понудите се доставени според точка 4.8 и 4.9 од документацијата за јавен повик и дали се во оригинал, а потоа се пристапува кон читање на понудите по истиот редослед по кој тие се отворени, освен понудите кои се исклучуваат од натамошната постапка. При тоа, најпрво ќе се отворат и прочитаат замените, измените и повлекувањата на понудите. После тоа се пристапува кон читање на цените на понудата и постоењето на гаранција на понудата. Ниту една понуда нема да биде отфрлена на отворањето на понудите, освен задоцнетите понуди.

5.1.5 Комисијата за отворање и евалуација на понудите ќе пристапи кон јавно отворање на понудите доколку е пристигната и само една понуда.

5.1.6 Во текот на отворањето на понудите се води записник за отворањето на понудите

5.2 Евалуација на понудите

5.2.1 Предмет на евалуација не може да бидат понуди кои не се отворени на јавното отворање.

5.2.2 Комисијата за отворање и евалуација на понудите, пред да пристапи кон евалуација на понудите ја проверува комплетноста и валидноста на документацијата за утврдување на способноста на понудувачот.

5.2.3 **Понудите кои не ги содржат сите елементи (делови) наведени во точка 4.1.1 од документацијата за јавен повик и Ш.1.14 од Образецот на понуда, ќе бидат оценети како некомплетни и неприфатливи и нема да се евалуираат.**

5.3 Доверливост на процесот на евалуација на понудите

5.3.1 Ниту една информација во врска со разгледувањето, оценката и споредбата на понудите во процесот на евалуација нема да им се откријат на понудувачите или на кои било други лица што не се службено вклучени во тој процес.

5.4 Појаснување на понудите

5.4.1 Во периодот на разгледување и оценување на понудите, АД МЕПСО може да побара од кој било понудувач појаснување на неговата понуда. Барањето за појаснување АД МЕПСО го доставува до понудувачот согласно точка 1.10 (Начин на комуникација).

5.4.2 Никаква промена на цените или на содржината на понудата нема да се бара, нуди или да се дозволува.

5.4.3 Секое појаснување доставено од страна на понудувачот во поглед на неговата понуда што не е дадено како одговор на барање од АД МЕПСО, нема да се разгледува.

6. ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ ЗА НАБАВКА ПО ЈАВЕН ПОВИК

6.1 Критериум за доделување на договорот за набавка по јавен повик

6.1.1 АД МЕПСО договорот му го доделува на понудувачот кој понудил најниска единечна цена за електрична енергија за соодветниот месец.

6.1.2. Договорот за набавка по јавен повик ќе се однесува за месеците за кои понудувачот понудил најниска единечна цена за електрична енергија.

6.2 Известување за доделување на договорот за набавка по јавен повик

6.2.1 Пред истекот на периодот на важење на понудата, во рок од 1 (еден ден) од донесувањето на одлуката за избор на најповолна понуда, избраниот најповолен понудувач ќе биде известен со електронски средства како и во писмена форма дека неговата понуда е прифатена. Во исто време, и сите други понудувачи ќе бидат известени за донесената одлука за најповолен понудувач како и за причините за неизбор на нивната понуда.

6.3 Правна заштита

6.3.1 Секој понудувач кој има правен интерес за добивање на договорот за набавка по јавен повик и кој има забелешки за направени пропусти или грешки во работењето на комисијата за евалуацијата на понудите и не е задоволен од донесената одлука за избор на најповолен понудувач може да бара правна заштита против одлуките, дејствијата и пропуштањата за преземање дејствија по пат на жалба доставена до Управниот Одбор на АД МЕПСО во рок од 2 (два) календарски дена од денот на приемот на известувањето за избор на најповолен понудувач, со доставување на жалбата лично или по пошта, со јасно и прецизно образложени причини за истата. Управниот одбор по жалбата на понудувачот одлучува во рок од 2 (два) дена, сметано од денот на приемот на жалбата.

Понудувачот кој не е задоволен од одлуката на Управниот одбор на АД МЕПСО може во рок од 2(два) дена, сметано од денот на приемот на одлуката која ја донел Управниот одбор на АД МЕПСО да иницира спор пред Регулаторната комисија за енергетика која го решава спорот според процедурата за решавање на спорови.

Одлуката на Регулаторната комисија за енергетика е конечна.

7A. МОДЕЛ НА ДОГОВОР со Продавач регистриран во странство

ДОГОВОР..... бр. испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија

Склучен помеѓу:

1. Оператор на електропреносниот систем на Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. Максим Горки бр. 4 Скопје, застапувано од Генералниот директор на АД МЕПСО Сашо Василевски, во натамошниот текст, Купувач, од една страна и

2. _____,
_____, во натамошниот
текст, Продавач, од друга страна.

Член 1

Предмет на Договорот

1. Предмет на овој договор е испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година во количини и моќност според следната табела

Табела 1

Период	Моќност (MW)		Количина на енергија (MWh)		
	Pd Дневна (07-24)	Pn Нокна (00-07)	Дневна (07-24)	Нокна (00-07)	ВКУПНО
Сè вкупно					

2. Продавачот се обврзува на барање на Купувачот да испорача електрична енергија на местото на испорака.

3. Место на испорака е DAT Македонска граница (DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Косово*) според ИНКОТЕРМС 2010.

4. Продавачот е должен електричната енергија да ја испорача на DAT Македонска граница и при тоа:

- Продавачот е целосно одговорен за обезбедувањето на прекуграничните преносни капацитети до територијата на контролната област на Република Македонија
- Продавачот е целосно одговорен за обезбедувањето на прекуграничните преносни капацитети на границата помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Косово* .
- Во периодот на планско исклучување на интерконективните врски на контролната област на Република Македонија со соседните контролни области, Продавачот е должен да ја испорача електричната енергија на интерконективните врски кои се во погон.

**Доколку Косово стане контролна област*

5. Купувачот е должен најкасно 3 работни дена пред почетокот на месецот да ги дефинира количините на електрична енергија во месецот со користење на толеранцијата до +/- 15% на договорените количини освен за Јануари 2018 година од Табела 1 од член 1 од овој договор. Со користењето на процентот на толеранција не смее да се промени коефициентот на модулација во предметниот месец. Продавачот е должен вака дефинираните количини од страна на Купувачот да ги испорача во предметниот месец.
6. Испораката на електричната енергија ќе се реализира согласно Правилото 2 (Scheduling and accounting) од Оперативниот Прирачник на ЕНТСО Е.
7. До 5-тиот ден од секој месец, договорните страни ќе ја потврдат скенирано преку email испорачаната количина на електрична енергија во претходниот месец, по овој договор. Оваа потврда ќе биде употребена како основ за издавање на фактура согласно член 3 од овој договор.
8. Овој договор не го обврзува Купувачот да прими каква било електрична енергија различна од дефинираната количина согласно точка 5 од член 1 на овој договор.

Член 2

Договорни цени

1. Купувачот е должен на Продавачот да му плати за електричната енергија според договорната цена во висина од:

Табела 2

Период	Единечна Цена Евра/MWh	Вкупно испорачана електрична енергија (MWh)	Вкупен износ (Евра)
Сè вкупно			

2. Оваа цена ги вклучува сите трошоци и попусти на понудувачот, на паритет DAT Македонска граница (DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Косово*) вклучувајќи ги и трошоците за обезбедување на преносни капацитети на границата помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Косово*, како што е наведено во член 1.
3. Оваа цена е без данок на додадена вредност.

**Доколку Косово стане контролна област*

Член 3

Услови за плаќање

1. Продавачот му доставува на Купувачот фактура во месецот М+1 за испорачана електрична енергија во месецот М, базирана на потврдата согласно точка 7 член 1 од овој договор, и цената дефинирана во табела 2 од член 2 од овој договор, во рок од 8 (осум) дена по завршување на секој месец на испорака, во времетраење на овој договор.
2. Фактурата за испорачаната електрична енергија ќе биде без ДДВ.
3. Купувачот е должен да ја плати фактурираната сума на сметка на Продавачот специфицирана во фактурата, во рок од 30 (триесет) дена по завршување на секој месец на испорака.
4. Секоја Страна ќе ги сноси банкарските трошоци на својата банка и на својата коресподентна банка, доколку ја има.

5. Во случај на доцнење во плаќањата, ќе се пресметува камата за целиот период на доцнење, вклучувајќи го и денот на доспевањето, а исклучувајќи го денот на плаќањето, еднаква на важечкиот месечен EURIBOR + 2%.

Член 4

1. Доколку Продавачот не ги исполнува своите обврски преземени со договорот, Купувачот ќе наплати договорна казна за неисполнување на договорната обврска.

2. Продавачот е должен да плати договорна казна во висина од 15% од вкупната вредност на договорот, како и штетата што ја претрпел Купувачот која е поголема од износот на договорната казна, во следните случаи:

- во предвидениот рок во целост не обезбеди банкарска гаранција, (обврските од Договорт во врска со испорака на електрична енергија за тој месец се суспендирани).

- ако Продавачот не одговори на бараните количини за испорака во односниот месец или неосновано ја прекине испораката на електричната енергија или во предвидениот рок во целост не обезбеди банкарска гаранција за следниот месец на испорака (во овој случај се наплаќа и тековната банкарска гаранција).

Член 5

Применлив Закон

1. Овој договор како и сите евентуални писмени измени и дополнувања на овој договор се во согласност со законите на Р. Македонија.

2. Сите недоразбирања и спорови кои ќе произлезат помеѓу Страните при реализација на овој договор, Страните ќе се обидат да ги решаваат спогодбено, по пат на преговарања.

3. За сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои Страните не можат да ги решат спогодбено, надлежен е стварно и месно надлежниот суд во Скопје.

4. Страните се обврзуваат да ја почитуваат арбитражната пресуда која е извршна и обврзувачка за нив.

5. Во случај на спор важечки се одредбите од договорот на македонски јазик.

Член 6

Несакани испади

1. Во несакани испади се вклучуваат едновремени испади на сите интерконективните врски преку кои е можно да се испорача електрична енергија за покривање на загубите во Република Македонија, како последица на природни катастрофи како земјотрес, поплава, пожар, мраз и други непредвидени појави, кои би ја спречиле испораката на електричната енергија.

2. Во случај на несакан испад како што е опишано во став 1 од овој член, обврските на договорните Страни во овој договор ќе бидат суспендирани додека постои несаканиот испад, при што договорните Страни немаат право на надомест на трошоците кои ќе бидат направени во тој временски период.

Член 7

Даноци и Давачки

1. Даноците, давачките, обврските или трошоците во Македонија ќе бидат подмирени од Купувачот кога ќе бидат побарани од надлежните органи во Р. Македонија.

2. Даноците, давачките, обврските или трошоците поврзани со извозот на електричната енергијата ќе бидат подмирени од Продавачот кога ќе бидат побарани од земјата/земјите во која Продавачот купува или низ која ќе проаѓа енергијата.

Член 8

Гаранција за квалитетно извршување на договорот

1. Со потпишувањето на овој договор од двете договорни страни, а најдоцна во рок од 5 работни дена од денот на неговото потпишување, Продавачот се обврзува да му достави на Купувачот банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот во износ од 10% од вредноста на електричната енергија од првиот месец во кој почнува испораката, со важност 7 дена по завршување на месецот. Најдоцна 5 дена пред почетокот на секој нареден месец во кој има испорака на електрична енергија понудувачот е должен да обезбеди гаранција во висина од 10 % од вредноста на електричната енергија за месецот на испорака, со важност 7 дена по завршување на месецот.
2. Во случај кога Продавачот нема обврска да испорачува електрична енергија во последователниот календарски месец, истиот е должен да обезбеди банкарска гаранција најдоцна 5 дена пред завршување на тековниот месец кога испорачува електрична енергија за следниот месец на испорака. Висината на банкарската гаранција изнесува 10% од вредноста на следниот месец на испорака.
3. Банкарската гаранција треба да биде издадена од реномирана банка, избрана од Продавачот и прифатлива за Купувачот. Гаранцијата се доставува во SWIFT форма преку една од наведените банки:
 - Охридска банка АД-SWIFT: OHRDMK22 или
 - Стопанска банка АД-SWIFT: STOBMK2x или
 - Централна кооперативна банка АД - SWIFT: CECBМК22 или
 - НЛБ Тутунска банка АД – SWIFT: TUTNMK22.
4. Во банкарската гаранција мора да биде наведена сметка или IBAN на налогодавачот.
5. Гаранцијата треба да биде неотповиклива, безусловна и платива на прв писмен повик.
6. Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот Купувачот ја наплаќа како надомест за било каква загуба, која произлегува од неисполнување на обврските на Продавачот, превземени со договорот.
7. Сите трошоци за издавање и проследување на гаранцијата се на трошок на Продавачот.
8. Во случај Продавачот да не обезбеди во целост банкарска гаранција во предвидениот рок, ќе се применат одредбите од член 4 на овој Договор.

Член 9

Раскинување на договор

1. Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот без отказан рок.
2. Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски бара продолжување на исполнување на обврската или раскинување на договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање по писмен пат.
3. Во случај на раскинување на договорот по вина на Продавачот, Купувачот ја наплаќа банкарска гаранција и договорна казна во висина од 15% од вкупната вредност на договорот.

Член 10

Доверливост

1. Договорните страни се согласни да не откриваат детали од овој договор на трета страна, било да се во пишана, усна или електронска форма.
2. Ова ограничување нема да важи само при аплицирање во Банки од страна на договорните страни и Државните тела кои би вршеле инспекција.

Член 11

Други Услови

1. Составни делови на овој договор се Прилог бр.1, Прилог бр.2, Прилог бр.3.
2. Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни и важи до целосно исполнување на обврските од истиот.

3. Во случај на измена на законските и/или подзаконските акти од областа на енергетиката во Република Македонија, Купувачот има право да дефинира нов дневен дијаграм за секој ден посебно за испорака на договорените месечни количини на електрична енергија. Електричната енергија може да биде испорачана во рамките на +/- 15% од договорените месечни количини. Во овој случај Купувачот ќе доставува дневен дијаграм на испорака (за секој час може да биде дефинирана различна моќност) до 12:00h во денот Д-2 за денот Д. Продавачот е должен да го прифати вака дефинираниот дневен дијаграм. Цената на испорачаната електрична енергија ќе биде иста како во член 2 од овој договор.
4. Сите измени и дополнувања на овој договор ќе се реализираат во писмена форма, со взаемна согласност на двете договорни страни.
5. Договорот е направен во 4 (четири) истоветни примероци во оригинал – македонска верзија и 4 (четири) истоветни примероци – англиска верзија. Купувачот задржува за себе по 2 (два) примероци од потпишаните оригинални верзии, и Продавачот задржува за себе по 2 (два) примероци од потпишаните оригинални верзии.

Скопје,(дата) година

За Купувачот:

За Продавачот:

7Б. МОДЕЛ НА ДОГОВОР со Продавач регистриран во Република Македонија

ДОГОВОР..... бр. испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија

Склучен помеѓу:

1. Оператор на електропреносниот систем на Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем на Македонија во државна сопственост Скопје, ул. Максим Горки бр.4, Скопје, застапувано од Генералниот директор на АД МЕПСО Сашо Василевски, во натамошниот текст, Купувач, од една страна и
2. _____
_____, во натамошниот текст, Продавач, од друга страна.

Член 1

Предмет на Договорот

1. Предмет на овој договор е испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година во количини и моќност според табелата бр.1

Табела 1

Период	Моќност (MW)		Количина на енергија (MWh)		
	Pd Дневна (07-24)	Pn Нокна (00-07)	Дневна (07-24)	Нокна (00-07)	ВКУПНО
Сè вкупно					

2. Продавачот се обврзува на барање на Купувачот да испорача електрична енергија во место на испорака
3. Место на испорака е електроенергетскиот систем на Република Македонија.
4. Купувачот е должен најкасно 3 работни дена пред почетокот на месецот да ги дефинира количините на електрична енергија во месецот со користење на толеранцијата до +/- 15% на договорените количини освен за Јануари 2018 година од Табела 1 од член 1 од овој договор. Со користењето на процентот на толеранција несмее да се промени коефициентот на модулација во предметниот месец. Продавачот е должен вака дефинираните количини од страна на Купувачот да ги испорача во предметниот месец.
5. Испораката на електричната енергија ќе се реализира согласно Правилото 2 (Scheduling and accounting) од Оперативниот Прирачник на ЕНТСО Е.
6. До 5-тиот ден од секој месец, договорните страни ќе ја потврдат скенирано преку email испорачаната количина на електрична енергија во претходниот месец, по овој договор. Оваа потврда ќе биде употребена како основ за издавање на фактура во склад со член 3 од овој договор.
7. Овој договор не го обврзува Купувачот да прими каква било електрична енергија различна од дефинираната количина согласно точка 4 од член 1 на овој договор

Член 2

Договорни цени

1. Купувачот е должен на Продавачот да му плати за електричната енергија според договорната цена во висина од:

Табела 2

Период	Единецна Цена Евра/MWh	Вкупно испорачана електрична енергија (MWh)	Вкупен износ (Евра)
Сè вкупно			

2. Оваа цена ги вклучува сите трошоци и попусти на понудувачот, како што е наведено во член 1 од овој договор.
3. Оваа цена е без данок на додадена вредност.

Член 3

Услови за плаќање

1. Продавачот му доставува на Купувачот фактура во месецот М+1 за испорачана електрична енергија во месецот М, базирана на потврдата согласно точка 6 член 1 од овој договор, и цената дефинирана во табела 2 од член 2 од овој договор, во рок од 8 (осум) дена по завршување на секој месец на испорака, во времетраење на овој договор.
2. Фактурата за испорачаната електрична енергија ќе биде зголемена за вредноста на ДДВ согласно законските прописи кои важат во Република Македонија.
3. Купувачот е должен да ја плати фактурираната сума на сметка на Продавачот специфицирана во фактурата, во рок од 30 (триесет) дена по завршување на секој месец на испорака
4. Во случај на доцнење во плаќањата, ќе се пресметува камата за целиот период на доцнење, вклучувајќи го и денот на доспевањето, а исклучувајќи го денот на плаќањето, еднаква на важечкиот месечен EURIBOR + 2%.
5. Вредноста на фактурата ќе се изрази во денари по среден курс на Народна банка на Република Македонија на последниот ден од месецот на испорака.

Член 4

1. Доколку Продавачот не ги исполнува своите обврски преземени со договорот, Купувачот ќе наплати договорна казна за неисполнување на договорната обврска.
2. Продавачот е должен да плати договорна казна во висина од 15% од вкупната вредност на договорот, како и штетата што ја претрпел Купувачот која е поголема од износот на договорната казна, во следните случаи:
 - во предвидениот рок во целост не обезбеди банкарска гаранција, (обврските од Договорот во врска со испорака на електрична енергија за тој месец се суспендирани).
 - ако Продавачот не одговори на бараните количини за испорака во односниот месец или неосновано ја прекине испораката на електричната енергија или во предвидениот рок во целост не обезбеди банкарска гаранција за следниот месец на испорака (во овој случај се наплаќа и тековната банкарска гаранција).

Член 5

Применлив Закон

1. Овој договор како и сите евентуални писмени измени и дополнувања на овој договор се во согласност со законите на Р. Македонија.
2. Сите недоразбирања и спорови кои ќе произлезат помеѓу Страните при реализација на овој договор, Страните ќе се обидат да ги решаваат спогодбено, по пат на преговарања.
3. За сите евентуални спорови кои би произлегле од овој договор, а кои Страните не можат да ги решат спогодбено, надлежен е стварно и месно надлежниот суд во Скопје.
4. Страните се обврзуваат да ја почитуваат арбитражната пресуда која е извршна и обврзувачка за нив.
5. Во случај на спор важечки се одредбите од договорот на македонски јазик.

Член 6

Несакани испади

1. Во несакани испади се вклучуваат едновремени испади на сите интерконективните врски преку кои е можно да се испорача електрична енергија за покривање на загубите во Република Македонија, како последица на природни катастрофи како земјотрес, поплава, пожар, мраз и други непредвидени појави, кои би ја спречиле испораката на електричната енергија.
2. Во случај на несакан испад како што е опишано во став 1 од овој член, обврските на договорните Страни во овој договор ќе бидат суспендирани додека постои несаканиот испад, при што договорните Страни немаат право на надомест на трошоците кои ќе бидат направени во тој временски период.

Член 7

Даноци и Давачки

1. Даноците, давачките, обврските или трошоците во Македонија ќе бидат подмирени од Купувачот кога ќе бидат побарани од надлежните органи во Р. Македонија.
2. Даноците, давачките, обврските или трошоците поврзани со експортот на електричната енергијата ќе бидат подмирени од Продавачот кога ќе бидат побарани од земјата/земјите во која Продавачот купува или низ која ќе проаѓа енергијата.

Член 8

Гаранција за квалитетно извршување на договорот

1. Со потпишувањето на овој договор од двете договорни страни, а најдоцна во рок од 5 работни дена од денот на неговото потпишување, Продавачот се обврзува да му достави на Купувачот банкарска гаранција за навремено и квалитетно извршување на договорот во износ од 10% од вредноста на електричната енергија од првиот месец во кој почнува испораката, со важност 7 дена по завршување на месецот. Најдоцна 5 дена пред почетокот на секој нареден месец во кој има испорака на електрична енергија понудувачот е должен да обезбеди гаранција во висина од 10 % од вредноста на електричната енергија за месецот на испорака, со важност 7 дена по завршување на месецот.
2. Во случај кога Продавачот нема обврска да испорачува електрична енергија во последователниот календарски месец, истиот е должен да обезбеди банкарска гаранција најдоцна 5 дена пред завршување на тековниот месец кога испорачува електрична енергија за следниот месец на испорака. Висината на банкарската гаранција изнесува 10% од вредноста на следниот месец на испорака.
3. Банкарската гаранција треба да биде издадена од реномирана банка, избрана од Продавачот и прифатлива за Купувачот. Гаранцијата се доставува во SWIFT форма преку една од наведените банки:
 - Охридска банка АД-SWIFT: OHRDMK22 или
 - Стопанска банка АД-SWIFT: STOBMK2x или
 - Централна кооперативна банка АД - SWIFT: CECBМК22 или
 - НЛБ Тутунска банка АД – SWIFT: TUTNMK22.

4. Во банкарската гаранција мора да биде наведена сметка или IBAN на налогодавачот.
5. Гаранцијата треба да биде неотповиклива, безусловна и платива на прв писмен повик.
6. Гаранцијата за навремено и квалитетно извршување на договорот Купувачот ја наплаќа како надомест за било каква загуба, која произлегува од неисполнување на обврските на Продавачот, превземени со договорот.
7. Сите трошоци за издавање и проследување на гаранцијата се на трошок на Продавачот.
8. Во случај Продавачот да не обезбеди во целост банкарска гаранција во предвидениот рок, ќе се применат одредбите од член 4 на овој Договор.

Член 9

Раскинување на договор

1. Кога една од договорните страни нема да ја исполни својата обврска, другата договорна страна може да бара исполнување на обврската или да го раскине договорот без отказан рок.
2. Договорната страна која поради неисполнување на договорните обврски бара продолжување на исполнување на обврската или раскинување на договорот, должна е тоа да и го соопшти на другата договорна страна без одлагање по писмен пат.
3. Во случај на раскинување на договорот по вина на Продавачот, Купувачот ја наплаќа банкарска гаранција и договорна казна во висина од 15% од вкупната вредност на договорот.

Член 10

Доверливост

1. Договорните страни се согласни да не откриваат детали од овој договор на трета страна, било да се во пишана, усна или електронска форма.
2. Ова ограничување нема да важи само при аплицирање во Банки од страна на договорните страни и Државните тела кои би вршеле инспекција.

Член 11

Други Услови

1. Составни делови на овој договор се Прилог бр.1, Прилог бр.2 и Прилог бр.3.
2. Договорот стапува во сила со денот на неговото потпишување од двете договорни страни и важи до целосно исполнување на обврските од истиот.
3. Во случај на измена на законските и/или подзаконските акти од областа на енергетиката во Република Македонија, Купувачот има право да дефинира нов дневен дијаграм за секој ден посебно за испорака на договорените месечни количини на електрична енергија. Може да биде испорачана електрична енергија во рамките на +/- 15% од договорените месечни количини. Во овој случај Купувачот ќе доставува дневен дијаграм на испорака (за секој час може да биде дефинирана различна моќност) до 12:00h во денот Д-2 за денот Д. Продавачот е должен да го прифати вака дефинираниот дневен дијаграм. Цената на испорачаната електрична енергија ќе биде иста како во член 2 од овој договор.
4. Сите измени и дополнувања на овој договор ќе се реализираат во писмена форма, со взаемна согласност на двете договорни страни.
5. Договорот е направен во 4 (четири) истоветни примероци во оригинал – македонска верзија и 4 (четири) истоветни примероци – англиска верзија. Купувачот задржува за себе по 2 (два) примероци од потпишаните оригинални верзии, и Продавачот задржува за себе по 2 (два) примероци од потпишаните оригинални верзии.

Скопје,(дата) година

За Купувачот:

За Продавачот:

ПРИЛОГ БР.1

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИТЕ ЛИЦА НА ПРОДАВАЧОТ И КУПУВАЧОТ

Податоци за Продавачот:

Податоци за лицето/а за контакт овластено/и од страна и во име на Продавачот, одговорно/и за реализација на испораката

Име на Продавачот:
Адреса и Седиште на Продавачот:

Одговорно лице:
Телефон:
Фах:
E-mail:
Мобилен:

Податоци за Купувачот:

Податоци за лицето за контакт овластено од страна и во име на Купувачот, одговорно за реализација на испораката:

Купувач	АД МЕПСО
Адреса и Седиште:	Максим Горки бр. 4 1000 Скопје Р. Македонија

Одговорно лице за контакт: Дарко Докузовски
Телефон: +389 71 229 430
E-mail: darkod@mepso.mk

ПРИЛОГ БР.2
ФОРМУЛАР ЗА ДЕФИНИРАЊЕ НА МЕСЕЧНИТЕ
КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ИСПОРАКА

Согласно Договорот бр. _____ од _____ (дата) помеѓу АД МЕПСО и _____ (Продавач) следните количини на електрична енергија во месец _____ ќе се испорачаат на АД МЕПСО.

МЕСЕЦ	Моќност (MW)		Количина на енергија (MWh)		
	Дневна (07-24)	Ноќна (00-07)	Дневна (07-24)	Ноќна (00-07)	ВКУПНО

За АД МЕПСО

Потврдено од Продавач

ПРИЛОГ БР.3
ФОРМУЛАР ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА ИСПОРАЧАНИТЕ
МЕСЕЧНИ КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Согласно Договорот бр. ____ од ____ (дата) помеѓу АД МЕПСО и ____ (Продавач) следните количини на електрична енергија се испорачани на АД МЕПСО.

МЕСЕЦ	Моќност (MW)		Количина на енергија (MWh)		
	Дневна (07-24)	Ноќна (00-07)	Дневна (07-24)	Ноќна (00-07)	ВКУПНО

За АД МЕПСО

За Продавач

8. ПОНИШТУВАЊЕ НА ПОСТАПКАТА

8.1.1 АД МЕПСО може да ја поништи постапката за доделување на договор за набавка по јавен повик, ако:

- не е поднесена ниту една понуда или ниту една прифатлива понуда,
- настанале непредвидени промени во буџетот на АД МЕПСО,
- понудувачите понудиле цени и услови за извршување на договорот за набавка по јавен повик кои се понеповолни од реалните на пазарот,
- оцени дека документацијата за јавен повик содржи битни пропусти или недостатоци,
- поради непредвидени и објективни околности се промениле потребите на АД МЕПСО

II. ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

АД МЕПСО, согласно Член 67, став 13 од Законот за енергетика, ќе спроведе постапка за доделување на договор за набавка по јавен повик за испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем во Република Македонија во 2018 година.

АД МЕПСО ќе склучи договори за испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем во времетраење од 12 месеци во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година.

1. ПРЕДМЕТ НА НАБАВКАТА

Предмет на набавката е испорака на електрична енергија за покривање на загубите на електрична енергија во електропреносниот систем на Република Македонија во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година со месечна динамика наведена во долната Табела:

КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ПРЕНОСНА МРЕЖА ВО 2018 ГОДИНА

Период	Коефициент на модулација Pn/Pd	ДНЕВНА ЕНЕРГИЈА		НОКНА ЕНЕРГИЈА		ВКУПНО МЕСЕЧНО	
		Моќност за дневна енергија (07 - 24)h Pd (MW)	Дневна енергија (07 - 24)h (MWh)	Моќност за ноќна енергија (00 - 07)h Pn (MW)	Ноќна енергија (00 - 07)h (MWh)	ВКУПНО енергија (3 + 5) (MWh)	
	1	2	3	4	5	6	
Јануари	01-31.01.2018	0.78	18	9,486	14	3,038	12524
Февруари	01-28.02.2018	0.76	17	8,092	13	2,548	10640
Март	01-31.03.2018	0.73	15	7,905	11	2,376	10281
Април	01-30.04.2018	0.75	12	6,120	9	1,890	8010
Мај	01-31.05.2018	0.73	11	5,797	8	1,736	7533
Јуни	01-30.06.2018	0.75	12	6,120	9	1,890	8010
Јули	01-31.07.2018	0.69	13	6,851	9	1,953	8804
Август	01-31.08.2018	0.69	13	6,851	9	1,953	8804
Септември	01-30.09.2017	0.75	12	6,120	9	1,890	8010
Октомври	01-31.10.2018	0.71	14	7,378	10	2,180	9558
Ноември	01-30.11.2018	0.71	17	8,670	12	2,520	11190
Декември	01-31.12.2018	0.79	19	10,013	15	3,255	13268
ВКУПНО ВО 2018 ГОДИНА				89,403		27,229	116,632

2. КАРАКТЕРИСТИКИ НА ИСПОРАКА

2.1. Времетраењето на испораката е во периодот од 00:00 часот на 01 јануари 2018 година до 24:00 часот на 31 декември 2018 година.

2.2. Понудените количини на електрична енергија за дневен и ноќен период за соодветниот месец мора да бидат со зададениот коефициент на модулација за месецот.

2.3. Понудувачот може да понуди и само дел од бараните количини на електрична енергија за цел период или за одредени календарски месеци од наведениот период.

2.4. Понудувачот треба да понуди количини на електрична енергија кои се однесуваат на период од најмалку еден календарски месец.

2.5. Понудувачот не може да понуди количини на електрична енергија кои се однесуваат само на дневен или само на ноќен период за одреден/одредени календарски месец/месеци од наведениот период.

2.6. **Понудувачот не смее да понуди количини на електрична енергија со моќност помала од 8 MWh/h во ноќниот период (од 00:00 до 07:00 часот).**

2.7 Доколку испораката е од Трговец/Снабдувач регистриран во странство, истиот е должен на барање на Купувачот да испорача електрична енергија на место на испорака DAT Македонска граница ((DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Косово*). Продавачот е должен електричната енергија да ја испорача на DAT Македонска граница и при тоа:

- Продавачот е целосно одговорен за обезбедувањето на прекуграничните преносни капацитети до територијата на контролната област на Република Македонија.
- Продавачот е целосно одговорен обезбедувањето на прекуграничните преносни капацитети на границата помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или границата помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Косово*
- Во периодот на планско исклучување на интерконективните врски на контролната област на Република Македонија со соседните контролни области, Продавачот е должен да ја испорача електричната енергија на интерконективните врски кои се во погон.

** Доколку Косово стане контролна област*

2.8 Во случај Продавачот да поседува лиценца за енергетска дејност издадена од РКЕ на Република Македонија, истиот се обврзува на барање на Купувачот да испорача електрична енергија во електроенергетскиот систем на Република Македонија.

2.9 Процесот на хармонизација на измените на плановите на размена се реализираат согласно ENTSO-E OPERATION HANDBOOK, POLICY 2: Scheduling and accounting.

2.10 Купувачот има право на користење на толеранцијата до +/- 15% на договорените количини на месечно ниво освен за Јануари 2018 година, а продавачот е должен истото да го прифати.

2.11 Со користењето на процентот на толеранција не смее да се промени коефициентот на модулација во предметниот месец.

3. ТЕХНИЧКА КВАЛИФИКАЦИЈА

Апликацијата за квалификација во постапката за набавка на електричната енергија за покривање на загубите во преносната мрежа содржи:

1. Обврзувачка содржина на апликацијата - Прилог Г: Изјава за прифаќање на условите за испорака на електрична енергија во точката на испорака.

2. Гаранција за учество - Како дел од понудата понудувачот задолжително обезбедува гаранција за учество (гаранција на понудата) во износ од 3% од вкупната вредност (цена) на понудата без вклучен ДДВ, во форма согласно Моделот на Гаранција за учество даден во Прилог Д.

3. Модел на договор, да се потпише и завери со печат, и секоја страна да биде парафирана согласно точка 4.7.1 од Документацијата за јавен повик. (Празните полиња во моделот на договорот и прилозите од истиот да не се пополнуваат).

4. Со поднесување на понудата, Понудувачот ги прифаќа сите услови според кои АД МЕПСО е спремен да склучи договор за набавка на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа.

4. ПОНУДИ

Понудата треба да ги содржи следните информации:

- понудена електрична енергија (MWh) со моќност (MW) во дневен (Pd) и ноќен период (Pn),
- единечна цена за електричната енергија за вкупните понудени месечни количини за секој месец посебно (EUR/MWh)

Сите цени и количини се однесуваат на паритет DAT Македонска граница (DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Косово* или во контролната област на Македонија).

** Доколку Косово стане контролна област*

Понудите ќе бидат оценети како невалидни и неприфатливи и нема да се евалуираат за месеците каде:

- понудената количина на електрична енергија не се со ист коефициент на модулација како зададениот коефициент за соодветниот месец,
- понудената електрична енергија е со моќност помала од 8 MWh/h во ноќниот период (од 00:00 до 07:00 часот),
- понудените количини на електрична енергија се однесуваат само на дневен или само на ноќен период за одреден календарски месец.

Прилог Г

ИЗЈАВА ЗА ПРИФАЌАЊЕ НА УСЛОВИТЕ ЗА ИСПОРАКА НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ВО ТОЧКАТА НА ИСПОРАКА

Понудувач (име на фирма): _____

Адреса: _____

Овластено лице на Понудувачот: _____

Со ова изјавувам дека сме способни, квалификувани и спремни на барање на АД МЕПСО безусловно:

- да ја испорачаме бараната електрична енергија со коефициент на модулација и процент на толеранција зададен од страна на АД МЕПСО.
- да ја испорачаме бараната електрична енергија до местото на испорака

Печат на понудувачот

Потпис на одговорното лице на понудувачот

Прилог Д

МОДЕЛ НА ГАРАНЦИЈА ЗА УЧЕСТВО

Гаранцијата да биде издадена во електронска форма преку SWIFT порака тип 760, испратена до банката, или во хартиена оригинална форма на меморандум на Банката-издавач на гаранцијата, со печат и потпис на овластените лица во име на Банката-издавач на гаранцијата и да се достави до Корисникот заедно со Понудата

(место и дата на издавање)

ГАРАНЦИЈА БР....

Тип на гаранција: Тендерска гаранција

Гарантор:/назив и седиште на Банката издавач на Гаранцијата/

Налогодавач: /назив на Понудувач / Конзорциум; назив на членовите на Конзорциумот/
...../седиште, ЕМБС, сметка на Понудувачот / членовите на Конзорциумот/

Корисник: АД ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ,
ул. Максим Горски бр.4, Скопје

Основен аранжман: Обврски на Налогодавачот кои произлегуваат од(назив на тендерот на пр:Оглас за доделување на Договор за јавна набавка/Покана/Барање за доставување на понуди/Постапка/Објава) бр....., за набавка на(предмет на тендерот), за дел бр..... (доколку е применливо)

Валута и износ на гаранцијата: (со зборови:.....).

Форма на презентација: Хартиена форма во оригинал, заверени со печат и потпис од овластено лице/а на Корисникот или во електронска форма преку автентизирана SWIFT порака испратена од деловната Банка на Корисникот до Гаранторот.

Место за презентација: За хартиената форма на презентација во архивата на Гаранторот, лоцирана на ул. на внимание на или за електронската форма на презентација на SWIFT адреса:.....

Истек на важност на гаранцијата: Обврските по гаранцијата се гасат целосно и автоматски со настанување на било кој од следните можности:

- а) На година, до крајот на работното време на Гаранторот на местото за презентација (во понатамошниот текст: Датум на важност); или
- б) Доколку не остане износ за плаќање по гаранцијата, односно нејзиното салдо е 0-нула (Настан за важност бр.1); или
- в) По враќање на оригиналниот примерок од Гаранцијата и сите анекси издадени по истата на Гаранторот на местото за презентација, со пропратно писмо од Налогодавачот или од Корисникот (Настан за важност бр.2); или
- г) По доставување на писмена Изјава од Корисникот (во оригинал со печат и потпис од овластено лице на Корисникот) на Гаранторот на местото за презентација, со која Корисникот целосно го ослободува Гаранторот од обврските по Гаранцијата (Настан за истек на важност бр.3); или
- д) По прием на Гаранторот на автентизирана SWIFT порака, испратена од деловната банка на Корисникот на гаранцијата, со која ќе се пренесат инструкциите на Корисникот за целосно ослободување на Гаранторот од обврските по Гаранцијата (Настан за важност бр.4).

Ние како Гарантор, неотповикливо и безусловно се обврзуваме да му го исплатиме на Корисникот секој износ до износот на гаранцијата, на прв писмен повик со презентација на следните документи, кои се во согласност со гаранцијата:

- Писмено Барање за плаќање од Корисникот, кое се повикува на бројот на гаранцијата и го содржи износот што се побарува да се плати по гаранцијата, и
- Писмена изјава од Корисникот (како дел во Барањето за плаќање или на посебен документ/SWIFT порака, кој/а се приложува кон Барањето и се повикува на бројот на гаранцијата и на Барањето), дека Налогодавачот ги прекршил или не ги извршил обврските по Основниот аранжман и во која е определен начинот на кој Налогодавачот ги прекршил или не ги извршил обврските по Основниот аранжман, и
- Оригинален примерок од Гаранцијата и сите анекси издадени по истата (да се избрише доколку се издава во електронска форма на SWIFT порака MT 760).

Писменото Барање за плаќање и Изјавата од Корисникот, заедно со останатите документи, се доставуваат до Гаранторот пред или на Датумот на важност, на местото за презентација во форма и начин, наведени погоре.

Страна одговорна за плаќање на сите трошоци е Налогодавачот.

Оваа гаранција е предмет на Еднообразните правила за гаранции на повик на Меѓународната Трговска Комора од Париз, Публикација бр.758 /Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Paris Publication No.758/.

..... (назив на Гаранторот)

..... (име и презиме и позиција на потписниците во име на Гаранторот)

Прилог Г

МОДЕЛ НА ГАРАНЦИЈА ЗА КВАЛИТЕТНО ИЗВРШУВАЊЕ НА ДОГОВОРОТ

Гаранцијата да биде издадена во електронска форма преку SWIFT порака тип 760, испратена до банката на Корисникот

ГАРАНЦИЈА БР....

Тип на гаранција: Чинидбена гаранција

Гарантор:/назив и седиште на Банката издавач на Гаранцијата/

Налогодавач: /назив на Понудувач / Конзорциум; назив на членовите на Конзорциумот/
...../седиште, ЕМБС, сметка на Понудувачот / членовите на Конзорциумот/

Корисник:

АД ПРЕНОС НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА И УПРАВУВАЊЕ СО ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТСКИОТ СИСТЕМ,
ул. Максим Горски бр.4, Скопје

Основен аранжман: Обврски на Налогодавачот кои произлегуваат од Договор (назив на Договорот) бр..... од, склучен помеѓу Налогодавачот и Корисникот, за набавка на(предмет на Договорот).

Валута и износ на гаранцијата: (со зборови:.....).

Форма на презентација: електронска форма преку автентизирана SWIFT порака/и, испратена од деловната Банка на Корисникот до Гаранторот, во која во целост ќе биде пренесена содржината на Барањето за плаќање и на Изјавата на Корисникот.

Место за презентација: на SWIFT адресата:..... на Гаранторот, на внимание на

Истек на важност на гаранцијата: Обврските по гаранцијата се гасат целосно и автоматски со настанување на било кој од следните можности:

- а) На година, до крајот на работното време на Гаранторот на местото за презентација (во понатамошниот текст: Датум на важност); или
- б) Доколку не остане износ за плаќање по гаранцијата, односно нејзиното салдо е 0-нула (Настан за важност бр.1); или
- в) По прием на Гаранторот на автентизирана SWIFT порака, испратена од деловната банка на Корисникот на гаранцијата, со која ќе се пренесат инструкциите на Корисникот за целосно ослободување на Гаранторот од обврските по Гаранцијата (Настан за важност бр.2).

Ние како Гарантор, неотповикливо и безусловно се обврзуваме да му го исплатиме на Корисникот секој износ до износот на гаранцијата, на прв писмен повик, по прием на Барање за плаќање од Корисникот, кое го содржи износот што се побарува да се плати по гаранцијата и на Изјава од Корисникот (како дел во Барањето за плаќање или на посебена SWIFT порака, која се повикува на Барањето), дека Налогодавачот ги прекршил или не ги извршил обврските по Основниот аранжман и во која е определен начинот на кој Налогодавачот ги прекршил или не ги извршил обврските по Основниот аранжман.

Писменото Барање за плаќање и Изјавата од Корисникот, кои се повикуваат на бројот на гаранцијата се доставуваат до Гаранторот пред или на Датумот на важност, на местото за презентација во форма и начин, наведени погоре.

Оваа гаранција е предмет на Еднообразните правила за гаранции на повик на Меѓународната Трговска Комора од Париз, Публикација бр.758 /Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG) 2010 Revision, ICC Paris Publication No.758/.

..... (назив на Гаранторот)

III. ОБРАЗЕЦ НА ПОНУДА

Врз основа на Јавниот повик број ЈП-01/2017 објавен од страна на Оператор на електропреносниот систем на Македонија – Акционерско друштво за пренос на електрична енергија и управување со електроенергетскиот систем на Македонија во државна сопственост Скопје, за доделување на договор за набавка по јавен повик за испорака на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем во Република Македонија во 2018 година и на документацијата за јавен повик која ја подигнавме од АД МЕПСО, ја поднесуваме следнава:

ПОНУДА

III.1. ОПШТ ДЕЛ

III.1.1. Име на понудувачот: _____

III.1.2. Контакт информации

Адреса: _____

– Телефон: _____

– Факс: _____

– Е-пошта: _____

– Лице за контакт: _____

III.1.3. Одговорно лице: _____

III.1.4. Даночен број: _____

Техничка понуда

III.1.5. Согласно сме да ја дадеме оваа понуда за _____ MWh електрична енергија за покривање на загубите во електропреносниот систем на Република Македонија, согласно табелата од III.1.9.

III.1.6. Согласно сме испораката на бараната количина на електрична енергија да биде според условите од техничките спецификации на документацијата за јавен повик и одредбите на Моделот на договор.

III.1.7. Согласно сме да ја прифатиме доделената вредност на количините на електрична енергија за покривање на загубите во електропреносната мрежа и кога таа вредност е помала од нашата понудена вредност во случај на дополнување и/или пропорционална делба на потребната количина согласно условите од документацијата за јавен повик.

Финансиска понуда

III.1.8. Вкупната цена на нашата понуда, која вклучува испорака на електрична енергија на местото на испорака, вклучувајќи ги сите трошоци и попусти, на паритет DAT Македонска граница (DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Србија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Бугарија и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Грција и/или DAT граница помеѓу контролните области на Македонија и Косово*) и/или на територијата во контролната област на Македонија, без ДДВ, изнесува: _____ евра (со _____ букви: _____) евра.

* Доколку Косово стане контролна област

Ш.1.9.Детален приказ на Вкупната цена на нашата понуда е:

КОЛИЧИНИ НА ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБИТЕ ВО ПРЕНОСНА МРЕЖА ВО 2017 ГОДИНА

	Период	ПОНУДА ЗА ДНЕВНА ЕНЕРГИЈА				ПОНУДА ЗА НОКНА ЕНЕРГИЈА			ВКУПНО МЕСЕЧНО		
		Коefициент на модулатија Pn/Pd	Моќност за дневна енергија (07 - 24)h Pd (MW)	Дневна енергија (07 - 24)h (MWh)	Моќност за нокна енергија (00 - 07)h Pn (MW)	Нокна енергија (00 - 07)h (MWh)	ВКУПНО понудена енергија (3 + 5) (MWh)	ЕДИНЕЧНА ЦЕНА (EUR/MWh)	ВКУПНА вредност на понудената енергија (6 X 7) (EUR)		
		1	2	3	4	5	6	7	8		
Јануари	01-31.01.2018	0.78									
Февруари	01-28.02.2018	0.76									
Март	01-31.03.2018	0.73									
Април	01-30.04.2018	0.75									
Мај	01-31.05.2018	0.73									
Јуни	01-30.06.2018	0.75									
Јули	01-31.07.2018	0.69									
Август	01-31.08.2018	0.69									
Септември	01-30.09.2017	0.75									
Октомври	01-31.10.2018	0.71									
Ноември	01-30.11.2018	0.71									
Декември	01-31.12.2018	0.79									
ВКУПНО ВО 2016 ГОДИНА											

- Понудената моќност P_d и P_n да биде изразена во MW без децимални места
(Табелата се пополнува така што најпрво се пополнува колоната 2 со внесување на понудените вредности за P_d изразени во цел број MW (без децимални места). Потоа вредностите од колона 2 се множат со коефициентот на модулација од колона 1. Така добиената вредност се заокружува на цел број и се внесува во колона 4 како понудена вредност за P_n која НЕ СМЕЕ да биде помала од 8 MWh/h . После тоа се пополнуваат колоните 3, 5, 6, 7 и 8 како што е наведено во табелата).
- Цените да бидат изразени во Евра (заокружени на 0,01 евро)
- **Понудената количина на електрична енергија во ноќниот период (од 00:00 до 07:00 часот) не смее да биде со моќност помала од 8 MWh/h**

III.1.10. Се согласуваме Начинот на плаќање да биде според условите и одредбите на Моделот на договор.

III.1.11. Се согласуваме Гаранцијата за учество (гаранција на понудата) да биде согласно точка 4.6.5 од документацијата за јавен повик.

III.1.12. Со поднесување на оваа понуда, во целост го прифаќаме предложениот Модел на договор како и Прилогот бр.1, Прилогот бр. 2 и Прилогот бр.3 кон договорот и се обврзуваме Гаранција за квалитетно извршување на договорот да ја доставуваме согласно моделот од Прилог Г

III.1.13. Нашата понуда важи за периодот утврден во документацијата за јавен повик.

III.1.14. Нашата понуда е составена од следниве делови:

- пополнет образец на Понуда составена од III.1 ОПШТ ДЕЛ,
- документи за докажување на личната состојба, дадени како Прилог А,
- документ за докажување на способноста за вршење на професионална дејност, даден како Прилог Б,
- докази за исполнување на економската и финансиската способност, дадени како Прилог В,
- доказ за исполнување на техничката способност даден како Прилог Г: Изјава за прифаќање на условите за испорака на електрична енергија во точката на испорака.
- потпишан Модел на договор како и Прилогот бр.1, Прилогот бр. 2 и Прилогот бр.3 кон договорот,
- писмено овластување за претставникот на понудувачот согласно точка 5.1.1 од документацијата за јавен повик.
- Гаранција за учество

III.1.15. Со поднесување на оваа понуда, во целост ги прифаќаме условите предвидени во огласот и документацијата за јавен повик и не го оспоруваме Вашето право да ја поништите постапката за доделување на договорот за набавка по јавен повик и да не извршите доделување на договор согласно точка 8 од документацијата за јавен повик.

Место и датум

Одговорно лице

(потпис и печат)